





кирил
ефремов

ИЗЛОЖБА НА СЛИКИ
КИРИЛ ЕФРЕМОВ



УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА
6. IV — 20. IV 1972

ЖАККАРД АЛМОН
ФОННЕФЛ ПЛЧИИ



КИРИЛ ЕФРЕМОВ, роден 1938 во Штип. Училиште за приметната уметност, во класата на Лазар Личеноски, завршил во Скопје. Академија за ликовна уметност, I степен-отсек за сликарство, завршил во Белград.

Самостојни и групни изложби:

Современо македонско сликарство-млада генерација, МСУ — Скопје и Нови Сад 1967; Ликовна средба на ликовните колонии од Југославија — Палиќ, Суботица 1967; НОБ во делата на ликовните уметници — Центар за култура Скопје 1968; Современо Југословенско сликарство — Работнички универзитет Струмица 1968; Моето сакано дело — Уметничка галерија Скопје 1970; Цртежи и гвашеви — изложба на ДЛУМ во салонот на МСУ—Скопје 1968; НОБ во ликовните дела — Уметничка галерија Скопје 1970; изложби на струмичката ликовна колонија во Охрид, Скопје, Штип и Куманово 1970; учествувал во работата и изложбите на ликовната колонија во Струмица 1966/67; колективни изложби во Битола, Куманово и Штип 1967/68/69; Ангажирана уметност 1919 — 1969 — Словењградец 1969; Современа македонска уметност во Анкара и Истанбул, Турција 1969 во организација на МСУ Скопје; Современа македонска уметност — изложба на ДЛУМ во Ферара, Италија 1969; Современа македонска уметност — МСУ Скопје 1971; НОБ во делата на ликовните уметници од Југославија — Галерија на ЈНА, Белград 1971; Генерација ликовни уметници — Центар за култура Скопје 1971; Нашето историско минато во делата на ликовните уметници — најнови творби, Музеј на совр. уметност Скопје 1971.

Како член на ДЛУМ од 1966 год. учествувал на сите годишни — есенски изложби.

Награди:

„8-ми ноември“ — награда за сликарство од Собранието на општината Штип и прва награда за сликарство од КПЗ — Штип 1968 год.

Адреса: Кирил Ефремов, Вера Циривири 29/1, Штип.


Тој свет на митот, на сонот, на невиденото — доаѓа ли од свеста на нашето минато или е свест на една иднина што ќе биде презасилена од сите можности на своето време?

Тој свет! Кој?

Оној што ни го донесеа душевните чинки на многуте познати и непознати мајстори со палета, оној ту чудесен ту чудовишен реализам со живот на расчлената анатомија, изгубена тежа на планетата, исчанчени димензии, морничави лирики, епови на таинственоста. Програмски го нарекоа надреализам, а без друго секогаш и секому не му се нужни класифицирањата. Таквиот свет се доживува од еден здив, со возбуда, брзо. Тој, и не барајќи ја соработката на љубителот на уметноста, не барем веднаш, како да фрла предизвик: без нас, ваквите слики, секојдневието би било посиромашно за една тајна.

Ефремов, овој млад и даровит сликар му се доближува на тој свет на фантазијата и станува негов граѓанин со необични визитки на големи платна на кои или од кои плиска суша и градоносност, гол студ и штотуку разбудени полиња; во напуштено село Бадникот е апокалиптичен, Велигденот е ден на пустош и мртви птици, жетварот е Антеј до коленици в земја, Дон Кихот е дух или призрак на мистеријата над изгубениот селанец. Ефремов својата мисла и не се обидува да ја искаже во јасна реченица — тој е јасен во цртежот и недвосмислен во бојата — но неговата прикаска е колаж на неспокојства без кои и нема и немало и не ќе има творештво. Неговото богатство е велигодушноста да обогатува околу себе со необичност: да се дојде од митот и да се остане во него. И, останувајќи во тој мит, тој ќе се движи во него со благородност да зирне зад нејасната меѓа на сонот.

С. Јаневски




„НОКНАТА ПЛАЖА НА КОЗОРОГОТ“, масло, 150x140, 1971




„ОСВОЈУВАЊЕ НА ВРЕМЕТО И ПРОСТОРОТ“ масло, 150x140, 1970

..МЕЛАНХОЛИЧЕН ЕКСТЕРИЕР", масло, 100x100, 197



„ВРАЌАЊЕ НА БЛУДНИОТ СИН“, масло, 150x140, 1970





„КРВАВА МАКЕДОНСКА ЕПИФАНИЈА“, масло, 150x140, 1970

КАТАЛОГ

1. ДОН КИХОТ, масло на платно 99 x 80 1964
2. МЕТАФИЗИЧКА МАГМА,
(видокружен полиптих), масло на платно 43 x 291 1964/65
3. ЕГЗАЛТИРАНА МИСЛА, масло на платно 139 x 128 1964/69
4. НЕПРАВИЛНО РАСПННАТИОТ ХРИСТОС I, масло на платно 66 x 74 1965
5. НЕПРАВИЛНО РАСПННАТИОТ ХРИСТОС II, масло на платно 59 x 65 1965
6. БЕСКОНЕЧНА КОНТЕМПЛАЦИЈА, масло на платно 47 x 67 1968
7. НАПУШТЕНА БАЗИЛИКА ВО ПОЛИН, масло на платно 67 x 47 1968
8. ПЛИМАТА ДОАЃА..., масло на платно 99 x 100 1969
9. СТАРЕЦОТ ГО ПРЕГРАБУВА МОРЕТО, масло на платно 79 x 100 1969
10. БЕСКОНАЧНА КОНТЕМПЛАЦИЈА, масло на платно 130 x 140 1969/70
11. СУБЛИМИРАН ПРОСТОР, масло на платно 130 x 140 1970
12. ТЕРОР, масло на платно 130 x 140 1970
13. МАНЕКЕНИ, МЕДИОКРИТЕТИ И
САКРАЛНИ ОСТАТОЦИ, масло на платно 150 x 140 1970
14. ОСВОЈУВАЊЕ НА ВРЕМЕТО И ПРОСТОРОТ, масло на платно 150 x 140 1970
15. КРВАВА МАКЕДОНСКА ЕПИФАНИЈА, масло на платно 150 x 140 1970
16. ВРАЌАЊЕ НА БЛУДНИОТ СИН, масло на платно 150 x 140 1970
17. ЦИГАНСКИ АЦИЛАК, масло на платно 150 x 140 1970
18. ОТТУКА ПОЧНУВА ЗЛОЧИНОТ
НА ЉУБОВТА, масло на платно 130 x 140 1971
19. НОЌНАТА ПЛАЖА НА КОЗОРОГОТ, масло на платно 150 x 140 1971
20. ЕКСПОЗЕ НА ГЕНОЦИДИТЕ, масло на платно 140 x 170 1971
21. МОРНИЧАВА ТИШИНА, масло на платно 140 x 170 1971
22. ГО ВИДОВ ОНА ШТО СЕ СЛУЧИ, масло на платно 140 x 170 1971
23. ДОН КИХОТ, масло на платно 140 x 170 1971
24. ЛЕГЕНДА ЗА ЛЕБОТ, масло на платно 100 x 100 1971
25. АВТОПОРТРЕТ, масло на платно 100 x 100 1971
26. МЕЛАНХОЛИЧЕН ЕКСТЕРИЕР, масло на платно 100 x 100 1972
27. ПАСИОНИРАН ЕКСТЕРИЕР, масло на платно 100 x 100 1972
28. ВЕЛИГДЕН ВО НАПУШТЕНО МЕСТО, масло на панел 53 x 46 1972
29. КРШЕЊЕ НА ГОЛЕМОТО ЈАЈЦЕ, масло на панел 53 x 46 1972
30. ДЕТСТВО, масло на панел 53 x 46 1972
31. ПРИКАЗА, масло на панел 53 x 46 1972
32. ДЕТСТВО II, масло на панел 53 x 46 1972
33. РЕМИНИСЦЕНЦИЈА, масло на панел 53 x 46 1972

БИБЛИОГРАФИЈА

Борис Петковски: Една ликовна изложба во Штип, Културен живот бр. 5 мај 1961, Скопје

Паскал Гилевски: Раскошна барокна визија, Нова Македонија, мај 1965, Скопје

Марко Арсовски: Сликата треба да ги содржи сите компоненти, Млад Борец 1965, Скопје

Борис Петковски: Изложба на Кирил Ефремов, Уметност бр. 9, 1967, Белград

Паскал Гилевски: Актот како главен мотив, Нова Македонија, ноември 1966 Скопје

Соња Абациева—Димитрова: Современо македонско сликарство — млада генерација, каталог на Музејот за современа уметност, Скопје 1967

Соња Абациева — Димитрова: Творечко следење на современите походи, Нова Македонија, ноември 1969, Скопје

Борис Петковски: Есенската изложба на ДЛУМ, Нова Македонија ноември 1969, Скопје

Борис Петковски: Ангажирана уметност 1919 — 1969, осврт кон каталогот за македонското ликовно творештво, Словењградец 1969

Борис Петковски: Современа македонска уметност во Анкара и Истанбул, Турција, осврт кон каталогот за македонското современо ликовно творештво 1969

Паскал Гилевски: Есенска изложба на ДЛУМ,
За Македонците работи, бр. 3, 1971, Скопје

Олга Спирковска: Визијата е посилна од мене, Нова Македонија, мај 1969, Скопје

Ристо Лазаров: Како си Дон Кихоте?, По повод изложбата на Кирил Ефремов во Штип, Млад борец, ноември 1971, Скопје

Љубица Дамјановска: Почетокот на есенската ликовна сезона во Скопје, Културен живот 7—8, 1971, Скопје

Паскал Гилевски: Шарениот профил на ДЛУМ (по повод Есенската изложба во Уметничката галерија), Современост бр. 1, 1969, Скопје

Паскал Гилевски: Шарените крилја на искуството, Стремеж, јануари, бр. 1. 1967, Прилеп

Соња Абациева Димитрова: Македонските уметници од најмладата генерација, Стремеж бр. 4, април 1967

Соња Абациева Димитрова: Изложба на современите македонски сликари од младата генерација, Современост бр. 5 мај 1967.

организатор: уметничка галерија — Скопје
издавач: уметничка галерија — Скопје
одговорен уредник: вера наумовска
предговор: славко јаневски
ликовно-графичко
решение на каталогот: ристо мијакоски
поставка на изложбата: вера наумовска
фотографии: ристо тасев доргутов
печатница: „гоце делчев“
тираж: 300

— в нас вчера я говорил
о том, что наше общество не может
существовать без политики. Но я говорил
о том, что политика должна быть
справедливой, честной и независимой.
Она должна быть независимой от
власти, от денег, от интересов.
Она должна быть независимой от
политических партий, от политиков.
Она должна быть независимой от
политической власти, от политиков.